



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Петок, 25 декември 1981
Скопје
Број 40 Год. XXXVII

Претплатата за 1981 година изнесува 850 динари. Овој број чини 20 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

553.

Врз основа на член 393, точка 4 од Уставот на СРМ, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

О Д Л У К А ЗА НАСОЧУВАЊЕ НА ИЗДВОЕНИТЕ СРЕДСТВА ОД ПРОДАДЕНИТЕ КОЛИЧЕСТВА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ

Член 1

Организациите на здружениот труд што произведуваат деривати на нафта ќе ги уплатуваат издвоените средства за продадените количества деривати на нафта на територијата на СР Македонија, согласно со точка 4 од Одлуката за формирање на цените за деривати на нафта („Службен лист на СФРЈ“ бр. 3/81), на жиро сметката 40100-637-201 349 — Дирекција за републички стоковни резерви, на начинот и во роковите определени за пресметување и уплатување на основниот данок на промет.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 22. I. 1981 година.

Бр. 23-2275/1

8 декември 1981 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

554.

Врз основа на член 40, став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на СРМ“ бр. 20/78) и член 169, став 2 од Деловникот на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 24/76), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ ЛОКАЦИЈА НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ОБЈЕКТ ТС 110/35 кV „САМОКОВ“ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА МАКЕДОНСКИ БРОД

1. Се утврдува локација на инвестиционен објект — ТС 110/35 кV „Самоков“ на подрачјето на општината Македонски Брод, во смисла на член 40, став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање.

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот приказ (ситуација на комплексот на трансформаторската станица 110/35 кV „Самоков“ во размер 1:250), кој се наоѓа во Републичкиот секретаријат за урбанизам.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2320/1

17 декември 1981 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

555.

Врз основа на член 37 од Законот за општествени совети и за републичките општествени совети („Службен весник на СРМ“ бр. 24/80) и член 43 од Деловникот на Општествениот совет за прашања на општественото уредување, Републичкиот општествен совет за прашања на општественото уредување, на седницата одржана на 24. XI. 1981 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ОПШТЕСТВЕН СОВЕТ ЗА ПРАШАЊА НА ОПШТЕСТВЕНОТО УРЕДУВАЊЕ

1. За претседател на Републичкиот општествен совет за прашања на општественото уредување, со мандат од една година, се избира Сервет Салиу, член на Претседателството на СКМ и делегат на ЦК на СКМ во општествениот совет.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 28-11/1

3 декември 1981 година
Скопје

Претседател на Советот,
д-р Трајче Грујоски, с. р.

556.

Врз основа на член 7 став 2 од Законот за здравствената заштита на животните („Службен весник на СРМ“, бр. 30/77), републичкиот секретар за земјоделство и шумарство донесува

НА РЕ Д Б А ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ ОД ЗАРАЗНИТЕ И ПАРАЗИТНИТЕ БОЛЕСТИ ВО 1982 ГОДИНА

I

Според одредбите на оваа наредба во 1982 година ќе се организираат и спроведуваат потребните мерки за спречување и отстранување на следните заразни и паразитни болести:

1. Беснило;
2. Туберкулоза;
3. Бруцелоза;
4. Антракс;
5. Шушкавец;
6. Чума кај свињите;
7. Црвеница;
8. Краста;
9. Атипична чума кај живината;
10. Заразна кривотница кај овците;
11. Ентеротоксемија кај овците и заразен пролив кај јагнињата;
12. Тифус кај живината и бел пролив кај пилињата;
13. Белодробна стронгилоза и желудечно-превни паразити;
14. Ехинококоза;
15. Пироплазмоза;
16. Заразни болести кај ичелите;
17. Заразни болести кај рибите;

18. Метилавоност;
19. Заразно пресушување на вимето;
20. Гангренозно воспаление на вимето кај овците;
21. Лептоспироза;
22. Јагарчивост;
23. Инфективен бронхит кај живината;
24. Ауејцкиева болест;
25. Инфективна анемија кај копитарите;
26. Леукемија.

Потребни мерки за спречување и отстранување ќе се преземат и против други заразни и паразитни болести кај животните од член 1 на Законот за заштита на животните од заразните болести што ја загрозуваат целата земја (сојузен закон) и член 6 од Законот за здравствена заштита на животните (републички закон), доколку тие се појават или постои опасност да се појават.

II

1. Беснило

Превентивна вакцинација против беснилото кај кучињата постари од четири месеци ќе се изврши во целата Република во периодот од 3 јануари до 31 март 1982 година, според планот што ќе го изработи ветеринарната станица во општината.

Вакцинацијата од став 1 на оваа точка ќе се изврши со вакцината Flury.

Кучињата кои до 31 март 1982 година нема да имаат четири месеци возраст, како и кучињата што ќе се окучат подоцна, односно новонабавените кучиња, што не биле вакцинирани до 31 март 1982 година, превентивно ќе се вакцинираат од 1 септември до 30 ноември 1982 година, ако во тој период наполниле четири месеци.

Во периодот од 1 октомври до 30 ноември 1982 година, општинскиот орган на управата, надлежен за работите на ветеринарството, преку месните канцеларии ќе изврши регистрација на постојниот број кучиња во општината.

2. Туберкулоза

Во организациите на здружен труд што се занимаваат со одгледување и гоеење говеда ќе се изврши еднократна туберкулинизација на сите категории говеда постари од 3 месеци во периодот од 1 февруари до 31 мај 1982 година.

Во определените рокови од став 3 на оваа точка ќе се изврши туберкулинизација на една третина од говедата на индивидуалните сточари од општината, постари од 3 месеци, на молзните крави, приплодните јуници, биковите и јунчињата во домаќинствата кои продаваат млеко за јавна консумација, како и на говедата што се гојат, во текот на периодот на гоеењето.

Во периодот од 1 февруари до 30 јуни 1982 година ќе се изврши туберкулинизација најмалку на половината од предвидениот број говеда во став 2 на оваа точка, на молзните крави, приплодните јуници, биковите и јунчињата во домаќинствата кои продаваат млеко за јавна консумација, а во периодот од 1 септември до 30 ноември 1982 година ќе се изврши туберкулинизација на преостанатиот предвиден број говеда.

Сите говеда што при туберкулинизација ќе покажат позитивна или сомнителна реакција на говедски туберкулин подлежат на ретуберкулинизација. Резултатот од ретуберкулинизацијата се смета за дефинитивен.

Говедата што при туберкулинизацијата покажат позитивна или сомнителна реакција на говедски туберкулин ќе се обележат со маркаца и до ретуберкулинизацијата ќе се држат одвоено од другите говеда во стопанскиот двор на организацијата на здружен труд, односно на индивидуалниот сточар и ќе се третираат како заразени.

По извршената ретуберкулинизација говедата прогласени за туберкулозни, веднаш по читањето на реакцијата, се обележуваат согласно член 7 точка 2 од Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на туберкулозата кај говедата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/81).

Говедата од став 5 на оваа точка, по барање на корисникот на општествени средства односно сопственикот, за време на карантинот можат да се заколат за негова сметка, но под контрола на надлежниот општински ветеринарен инспектор.

Доколку во периодот меѓу туберкулинизацијата и ретуберкулинизацијата позитивните и сомнителните реактори на говедски туберкулин заболат со клинички знаци на туберкулоза, тие можат да се заколат со право на надоместок на штета, но по претходно одобрување на Републичката управа за ветеринарна служба.

Во свињарските фарми на организациите на здружен труд задолжително ќе се изврши туберкулинизација на најмалку 20% од маториците и нерезите што се чуваат за расплод, најдоцна до 30. IX. 1982 година.

Во стопанските дворови на организациите на здружен труд и на индивидуалните сточари, во кои ќе се утврди туберкулоза кај говедата, задолжително ќе се изврши туберкулинизација на живината и свињите.

Во живинарските фарми на организациите на здружен труд и на индивидуалните сточари што се занимаваат со производство на јајца и живина за расплод ќе се изврши туберкулинизација на 10% од кокошките, најдоцна до 30. VI. 1982 година.

Во општествените и индивидуалните живинарски фарми што увезуваат живина за расплод ќе се изврши туберкулинизација на 10% од внесената живина, по нејзиното внесување.

Во живинарските фарми од став 11 и 12 на оваа точка во кои ќе се утврди туберкулоза кај кокошките, ќе се изврши туберкулинизација на сите кокошки и колење на туберкулозните кокошки секои четириесет и пет дена, сè додека кај сите кокошки во фармата не се добие негативен резултат на туберкулоза при две туберкулинизации извршени еднаподруга.

3. Бруцелоза

Од сите крави, јуници, бикови и јунчиња на организациите на здружен труд што се занимаваат со одгледување и гоеење на говеда ќе се земе крв за преглед на бруцелоза во периодот од 1 февруари до 31 мај 1982 година.

Во определените рокови во став 3 на оваа точка ќе се земе крв за преглед на бруцелоза од една третина од кравите, јуниците, биковите и јунчињата на индивидуалните сточари во општината, од молзните крави и приплодните јуници, биковите и јунчињата во домаќинствата кои продаваат млеко за јавна консумација, како и од приплодните говеда што се гојат, во текот на периодот на гоеењето.

Во периодот од 1 февруари до 30 јуни 1982 година ќе се земе крв најмалку од половината на предвидениот број крави, јуници, бикови и јунчиња од став 2 на оваа точка, како и од молзните крави, приплодните јуници, биковите и јунчињата во домаќинствата кои продаваат млеко за јавна консумација, а во периодот од 1 септември до 30 ноември 1982 година ќе се земе крв од преостанатиот предвиден број крави, јуници, бикови и јунчиња за преглед на бруцелоза.

Грлата кај кои по лабораториски пат ќе се утврди бруцелоза, веднаш по добивањето на резултатот се обележуваат со жиг — буквата „Б“ (со вжештено железо или со течен азот) на десниот бут. Висината на буквата изнесува 10 см. Обележените говеда се одделуваат и во што поокрок испраќаат на колење.

Од сите овци во стадото во кое е установен абортус кај овците ќе се земе крв за преглед на бруцелоза (мелитококоза), односно материјал за бактериолошко испитување.

За преглед на бруцелоза (мелитококоза) ќе се земе крв од сите овци во домаќинството, кога се утврди дека некој од членовите на домаќинствата заболел од бруцелоза (мелитококоза).

Во случај кога се утврди бруцелоза (мелитококоза) кај овците во некое стадо овци, ќе се земе крв за преглед на бруцелоза од сите овци во заразеното населено место.

Веднаш по добивањето на резултатот, позитивните грла овци се одделуваат од стадото, видно се обележуваат со црвена боја на главата, се убиваат и нештетно отстрануваат.

Од сите маторици, женски назимчиња и нерези на општествените стопанства и на индивидуалните сточари, што ги чуваат за приплод, ќе се земе крв за преглед на бруцелоза најдоцна до 30 IX. 1982 година. Позитивните свињи веднаш по добивањето на резултатот, се одделуваат, видно обележуваат и се испраќаат на колење.

Во периодот од 1 април до 30 јуни и од 1 септември до 31 октомври 1982 година ќе се земе крв од 5—10% од приплодните овци и овни во сите општини во Републиката на определено подрачје на општината, за преглед на бруцелоза.

Во стопанските дворови во кои ќе се установи бруцелоза кај луѓе, говеда, овци и свињи ќе се земе крв од сите приплодни говеда, свињи и овци секој четири седмици сè додека кај сите приплодни говеда, свињи и овци не се добие негативен резултат за бруцелоза при три земања на крв во рок од 6 месеци.

Од сите нововнесени говеда, овци и свињи за приплод и гоене во Републиката задолжително ќе се земе крв за преглед на бруцелоза, најдоцна до 10-от ден од нивното внесување.

4. Антракс

Во сите дистрикти на антраксот ќе се изврши еднократна вакцинација на говедата, овците и коњите против болеста антракс во периодот од 1 април до 31 мај 1982 година.

Грлата кои во пропишаниот рок од став 1 на оваа точка не ги исполнуваат условите за вакцинација против антраксот, како и грлата што ќе се отелат, ојангат и ождребат подоцна, дополнително ќе се вакцинираат против антраксот кога ќе ги исполнат пропишаните услови.

Како дистрикти на антраксот, во смисла на оваа наредба ќе се сметаат населените места во кои антраксот е установен во последните дваесет години (1962—1981 година).

Еднократна вакцинација на говедата, овците и коњите против антраксот ќе се изврши во сите организации на здружен труд што се снабдуваат со фураж однадвор, кога фуражот потекнува од дистрикт на антраксот, односно кога не се знае неговото потекло.

5. Шушкавец кај говедата

Мерките пропишани во точка 4 за превентивна вакцинација на говедата, овците и коњите против антраксот, ќе се применуваат и против шушкавецот, со таа разлика што против шушкавецот ќе се вакцинираат само говедата, а како дистрикти на шушкавецот, во смисла на оваа наредба, ќе се сметаат населените места во кои шушкавецот бил утврден во последните пет години (1977—1981 година).

6. Чума кај свињите

Задолжителна превентивна вакцинација на свињите против чумата ќе се врши само во општествените свињарски фарми, според упатството на производителот чија вакцина се употребува.

7. Црвеница

Превентивна вакцинација на свињите против црвеницата (црвениот ветар) ќе се изврши во населените места и во организациите на здружен труд што се сметаат за загроени од оваа заразна болест.

8. Краста

Во населените места во кои крастата кај овците била утврдена во текот на 1981 година, најдоцна до крајот на април 1982 година ќе се изврши преглед на овците.

Паралелно со мерките против крастата кај овците ќе се врши преглед и контрола во однос на крастата кај другите домашни животни и ќе се преземаат соодветни ветеринарно-санитарни мерки за нејзиното сузбивање и искоренување.

9. Атипична чума кај живината

Задолжителна превентивна вакцинација на живината против атипичната чума во 1982 година ќе се врши на целата територија на Републиката, според планот што ќе го изработи ветеринарната станица на општината.

Ако мерката од став 1 на оваа точка се врши со вакцина „Ла Сота“, тоа ќе се спроведува двапати годишно и тоа првиот пат во периодот од 1 март до 31 мај 1982 година, а вториот во периодот од 1 септември до 30 ноември 1982 година. Притоа во секое населено место меѓу првата и втората вакцинација треба да постои интервал од околу 6 месеци.

Ако мерката од став 1 на оваа точка се врши со сува „Муктезар“ вакцина, таа ќе се спроведе еднаш годишно и тоа во периодот од 1 септември до 30 ноември 1982 година.

Во населените места што се граничат со општествените живинарски фарми, во 1982 година ќе се изврши трикратна вакцинација на кокошките ако се употребува вакцината „Ла Сота“, односно двократна вакцинација ако се употребува сувата „Муктезар“ вакцина.

При спроведувањето на вакцинацијата од став 4 на оваа точка, ако се употребува вакцината „Ла Сота“, меѓу одделните вакцинации треба да постои интервал од околу 4 месеци, а ако се употребува сувата „Муктезар“ вакцина, интервал од околу 6 месеци.

Задолжителна превентивна заштита на пилињата и подмладокот ќе се врши со вакцината „Ла Сота“ во текот на целата година, сукцесивно, според возраста на пилињата и подмладокот и упатството на производителот на вакцината.

Во организациите на здружен труд заштитата на пилињата, подмладокот и кокошките ќе се врши периодично и континуирано, според возраста на живината и упатството на производителот чија вакцина се употребува.

10. Заразна кривотница кај овците

Превентивна вакцинација на овците против заразната кривотница ќе се изврши во населените места и во организациите на здружен труд што се сметаат за загроени од оваа заразна болест.

11. Ентеротоксемија кај овците и заразен пролив кај јагнињата

Ќе се изврши заштитна вакцинација на овците против ентеротоксемијата и заразниот пролив кај јагнињата во населените места и во организациите на здружен труд во кои оваа зараза е установена во последните пет години (1977—1981 година).

12. Тифус кај живината и бел пролив кај пилињата и други салмонелози

Во општествените и индивидуалните живинарски фарми што се занимаваат со производство на јајца и живина за расплод, најмалку двапати годишно, во временско растојание од 6 месеци, со методата на брза аглутинација ќе се изврши преглед на тифус на сета живина во тие фарми.

Во општествените и индивидуалните живинарски фарми што увезуваат јајца и живина за расплод ќе се изврши преглед на тифус на сета живина во тие фарми, односно на грлата од увезените јајца.

Ако во фармите од став 1 и 2 на оваа точка се установи тифус, тогаш секоја четврта седмица ќе се врши преглед на тифус на сета живина во заразената фарма и колење на заразената живина сè додека кај живината во заразената фарма не се добие негативен резултат при два прегледа извршени еднопосредно.

За време на карантинот на внесената живина и јајца за приплод од странство и од други подрачја на земјата, надлежниот општински ветеринарен инспектор за карантинот ќе испрати до ветеринарно-дијагностичка организација, овластена со решението за карантинот, најмалку 50% од бројот на пловисаните грла, односно од бројот на неизлупените јајца за лабораториско испитување на тифус кај живината.

13. Белодробна стронгилоза и желудечно-цревни паразити кај овците и говедата

Од сите говеда и овци во организацијата на здружен труд, како и од сите стада овци и говеда чии сопственици се индивидуални сточари, во населените места за кои постои сомнение дека овците и говедата се заразени со белодробна стронгилоза, односно со желудечно-цревни паразити, ќе се земе материјал за лабораториско испитување.

14. Ехинококоза

За сузбивање на ехинококозата, покрај другите ветеринарно-санитарни мерки, ќе се врши четворкратна дехелментизација на кучињата со средство кое се дава парантерално и тоа првата во периодот од 3 јануари до 31 март 1982 година, втората три месеци по првата, третата три месеци по втората и четвртата три месеци по третата.

При спроведувањето на дехелментизацијата од став еден на оваа точка, во секое населено место, меѓу одделните дехелментизации треба да постои интервал од три месеци.

15. Пироплазмоза

Во периодот од 1 април до 30 септември 1982 година ќе се изврши најмалку двократно бањање со противкрелжни средства на сите овци од типот на мерино, односно на сите внесени говеда и овци од благородни раси во Републиката.

16. Заразни болести кај пчелите

Во периодот од 1 април до 30 јуни 1982 година ќе се изврши преглед во однос на заразните и паразитните болести кај пчелите на сите сандаци (кошници) пчели во организациите на здружен труд што се занимаваат со пчеларство, како и преглед на сите сандаци (кошници) пчели на индивидуални пчелари во населените места каде што постои индикација или сомневање за присуство на заразни, односно паразитни болести кај пчелите.

Во случај на сомневање за постоење на заразна или паразитна болест кај пчелите, ќе се испрати материјал за лабораториски преглед во една од овластените ветеринарно-дијагностички организации на здружен труд во земјата.

17. Заразни болести кај рибите

Во текот на 1982 година ќе се изврши најмалку двократен задолжителен преглед на вештачките рибници во Републиката и при сомневање на појава на заразна болест кај рибите ќе се испрати материјал за лабораториски преглед во една од овластените ветеринарно-дијагностички организации на здружен труд во земјата.

18. Метилавост (фасциолоза)

Во сите населени места и во организациите на здружен труд во Републиката во кои со лабораториски преглед ќе се установи метилавост (фасциолозата) кај овците и говедата, ќе се изврши најмалку двократно превентивно третирање на истите против метилавоста. Првото третирање ќе се изврши во текот на пролетта, а второто во текот на есента 1982 година, според планот што ќе го изработат ветеринарните станици и ветеринарните служби на земјоделските и другите организации на здружен труд од подрачјето на општината.

19. Заразно пресушување на вимето

Во текот на 1982 година ќе се изврши еднаш годишно лабораториски преглед на млекото и еднаш годишно теренски преглед на млекото, во растојание од околу 6 месеци, од сите крави на организациите на здружен труд, како и еднократен теренски преглед на млекото од сите крави во индивидуалните стопанства кое се употребува за јавна консумација во однос на болеста заразно пресушување на вимето.

Од грлата кои при теренскиот преглед на млекото покажале позитивна реакција ќе се земе млеко за лабораториско испитување и ќе се врши лекување на грлата за кои ќе се утврди дека се болни од заразното пресушување на вимето.

20. Гангренозно воспаление на вимето кај овците

Од овците болни односно сомнителни на гангренозно воспаление на вимето, ќе се земе материјал за лабораториско испитување, ќе се врши лекување на сите болни, односно сомнително болни овци од оваа болест и ќе се применуваат потребните ветеринарно-санитарни мерки.

21. Лептоспироза

Земената крв од кравите, јуниците, биковите и јунчињата, како и земената крв од маториците, женските назимчиња и нерезите во текот на 1982 година за преглед на бруцелоза (точка 3 од оваа наредба) лабораториски ќе се прегледа и на лептоспироза.

22. Јагарчивост

Во периодот од 1 март до 15 мај и од 15 ноември до 15 декември 1982 година против јагарчивоста кај говедата ќе се изврши третирање на говедата во сите населени места во Републиката во кои ќе се утврди ова заболување кај говедата.

23. Инфективен бронхит

Во сите општествени живинарски фарми во Републиката во 1982 година ќе се изврши заштитна вакцинација на подмладокот против инфективниот бронхит, според упатството на производителот на вакцината.

24. Аујецкиева болест

Во 1982 година ќе се изврши вакцинација против аујецкиевата болест на сите свињи и прасиња во свињарските фарми во кои оваа зараза била утврдена во 1981 година и порано, како и во свињарските фарми во кои таа ќе биде утврдена во 1982 година.

25. Инфективна анемија кај копитарите

Заради утврдување на инфективна анемија кај копитарите, во текот на 1982 година во сите општини во Републиката ќе се земе крв од една петтина од постојниот број коњи на индивидуалните стопанства на определено подрачје на општината, како и од сите коњи на општествените стопанства, шумските работилишта и на коњските клубови, односно од сите лиценцирани пастуви, за преглед на инфективна анемија.

Лиценцираните пастуви за природен припуст можат да се употребуваат само ако не се инфицирани со вирусот на инфективната анемија кај коњите, кое се докажува со потврда од надлежната ветеринарна организација на здружен труд.

26. Леукемија кај говедата

Заради утврдување на леукемија кај говедата, во текот на 1982 година во сите општини во Републиката ќе се земе крв од една третина од сите расплодни говеда што навршиле шест месеци во индивидуалните стопанства на определено подрачје на општината, како и од сите расплодни говеда што навршиле шест месеци во општествените стопанства за лабораториски преглед кај говедата.

III

Утврдувањето и објавувањето на болестите од дел I на оваа наредба, со исклучок на туберкулозата и тифусот кај живината, се врши врз основа на лабораториски наод во една од овластените ветеринарно-дијагностички организации во земјата.

IV

Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 11-2082

5 декември 1981 година

Скопје

Републички секретар
за земјоделство и шумарство,
инж. Христо Христоманов, с. р.

557.

Уставниот суд на Македонија, врз основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по јавната расправа одржана на 11 ноември 1981 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ членот 6 од Одлуката за утврдување критериуми за извршување на сечите и работите на одржувањето и унапредувањето на шумите на кои постои право на сопственост како и стебла вон шума на кои постои право на сопственост, донесена од Собранието на општината Демир Хисар, на 5 март 1981 година, во делот во кој е определено одобрувањето на обемот на сеча да го врши Работната организација за стопанисување со шумите „Бигла“ од Демир Хисар и членот 7 од таа одлука.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на општината Демир Хисар“.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 73/81 од 10 септември 1981 година поведе постапка за оценување законитоста на одредбите означени во точката 1 на оваа одлука затоа што основано се поставија прашањата дали Собранието на општината е овластено да го пренесе правото за давање одобрување на обемот на сеча и на видот и обемот на работите за одржување и унапредување на шумите и дали Собранието на општината има право да утврдува надоместок за вршење на работите кои ги пренела на организацијата на здружен труд во нејзина корист, а на товар на

сопствениците на шумите.

4. Во претходната постапка и на јавната расправа Судот утврди дека во членот 6 од означената одлука е дадено овластување на Работната организација за стопанисување со шумите „Бигла“ од Демир Хисар, да ги врши работите на одобрувањето и ознаката за сеча, премерот, контролата на пренесувањето на шумските производи, издавањето дозвола за одобрената количина како и контролата на одгледувањето и заштитата на шумите од растителни болести и штетници. Во членот 7 од одлуката е утврден надоместок за извршување на работите од претходниот член во корист на организацијата што стопанисува со шумите, а на товар на сопствениците на шумите, во износ од 25% од цената на дрвната маса на корен по единица производ за шумите во општествена сопственост.

5. Според ставот 3 на член 7 од Законот за шумите („Службен весник на СРМ“ бр. 20/74), со шумите на кои постои право на сопственост стопанисуваат нивните сопственици под надзор на општината, а согласно ставот 1 на член 32 од овој закон, со тие шуми се стопанисува врз основа на критериумите за извршување на сечите и работите на одржувањето и унапредувањето на шумите, утврдени со одлука на Собранието на општината.

Одобрувањето на обемот на сеча и на видот и обемот на работите за унапредување на шумите, согласно ставот 3 на член 32 од Законот за шумите, и ознаката за сеча во шумите на кои постои право на сопственост, согласно членот 38 од овој закон, врши општинскиот орган надлежен за шумарство. Согласно ставот 1 на член 53 од законот, работите на ознаките на сеча, премерот, контролата на превезувањето и пренесувањето на шумските производи, одгледувањето и заштитата на шумите од растителни болести и штетници за шумите на кои постои право на сопственост, општината може да ги пренесе врз организацијата за стопанисување со шуми. Со актот за пренесување на наведените работи, општината и организацијата на здружениот труд ги утврдуваат и меѓусебните права и обврски во кои спаѓа и висината на надоместокот за преземените работи.

Во ставот 1 на член 53 од Законот за шумите, во кој е утврдена можност општината да пренесе на организацијата што стопанисува со шуми некои права и работи на општината спрема шумите на кои постои право на сопственост, не е предвидена можност општината да го пренесе и правото за давање одобрување на обемот на сеча и на видот и обемот на работите за одржување и унапредување на шумите. Според тоа, Судот оцени дека членот 6 од означената одлука, во делот во кој е предвидено организацијата што стопанисува со шумите да дава одобрување за сеча, не е во согласност со наведените одредби од Законот за шумите.

Во врска со членот 7 од означената одлука во кој е определено плаќање надоместок од страна на сопствениците на шуми и стебла вон шума во корист на организацијата за стопанисување со шуми, Судот утврди дека овој надоместок се плаќа за работите кои општината според законот е должна да ги врши спрема сопствениците на шумите и тоа во поглед на работите на ознака на сеча, премерот, контролата на превезувањето и пренесувањето на шумските производи и контролата на одгледувањето и заштитата на шумите од растителни болести и штетници. Според тоа, за вршењето на овие работи општината не може да наплата надоместок, а должна е, согласно ставот 3 на член 53 од Законот за шумите, кога дел од овие работи ќе пренесе на организацијата за стопанисување со шумите, нејзе да ѝ плати надоместок за преземените работи кој се определува со договор. Оттука, нема законска основа овој надоместок да се префрла на товар на сопствениците на шумите, поради што Судот оцени дека членот 7 од одлу-

ката во кој е предвидена ваква обврска за плаќање надоместок на товар на сопствениците на шумите на кои постои право на сопственост, не е во согласност со цитираниот закон.

На основа изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 73/81
11 ноември 1981 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

558.

Уставниот суд на Македонија, на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и алинејата 4 на став 1 на член 12 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата од 26 ноември 1981 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ ОТФРЛА предлогот на Основниот суд на здружениот труд во Скопје за оценување уставноста и законноста на членовите 227, 229 и 236 од Статутот на Работната организација Универзитетски центар за медицински науки при Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје, донесен од Советот на тој центар на седницата од 20 февруари 1979 година.

2. Основниот суд на здружениот труд во Скопје поведе постапка пред Уставниот суд на Македонија за оценување уставноста и законноста на оспорените одредби од актот означен во точката 1 на ова решение. Постапката беше поведена затоа што со оспорените одредби од статутот биле утврдени старосни граници за избор на кандидати во одредени звања на факултетите односно институтите што не било во согласност со ставот 3 на член 160 од Уставот на СФРЈ и членот 5 од Законот за работните односи, и биле во спротивност со членот 167 од Законот за здружениот труд, според кои секој може слободно, рамноправно и под еднакви

услови да засновува работен однос. Оспорените одредби од статутот биле во спротивност и со ставот 1 на член 168 од Законот за здружениот труд, и не биле во согласност со членот 6 од Законот за работните односи, според кои работниците со општ акт ги утврдуваат посебните услови кои работникот треба да ги исполнува за засновување на работен однос.

Исто така, до Судов е доставена и претставка со барање да се оцени уставноста и законноста на членот 227 од оспорениот статут на Универзитетски центар за медицински науки од истите причини наведени во предлогот на Основниот суд на здружениот труд во Скопје.

3. Разгледувајќи го оспорениот статут, во текот на подготвителната постапка и на седницата, Судов утврди дека Работната организација Универзитетски центар за медицински науки престанала да постои со склучувањето на Самоуправната спогодба за здружување во Сложена организација Универзитетски центар за медицински науки на 28 јуни 1979 година и со конституирање на таа сложена организација. Со тоа престанале да важат и самоуправните општи акти што биле донесени од работниците во работната организација, што значи престанал да важи и оспорениот статут. Од престанокот на важењето на оспорениот статут, јуни 1979 година, до поведувањето на постапката пред овој суд, септември оваа година, поминало повеќе од една година, па согласно ставот 2 на член 419 од Уставот на СР Македонија, Судов не може да ја оценува неговата уставност и законноста.

Со оглед на тоа што постојат процесни пречки за одлучување по предлогот, согласно алинејата 4 на став 1 на член 12 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, Судов одлучи како во точката 1 на ова решение.

У. бр. 178/81
26 ноември 1981 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

307.

Врз основа на член 135 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 39/78), член 117 и 188 точка 4 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 8/79 и 17/81), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 9 декември 1981 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА АКОНТАТИВНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ПАРИЧНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ СО ДВИЖЕЊЕТО НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО 1981 ГОДИНА

Член 1

Старосните, инвалидските и семејните пензии, без заштитниот додаток, аконтативно се усогласуваат според порастот на номиналните лични доходи во 1981 година во однос на 1980 година со 28,5 отсто, почнувајќи од 1 јануари 1982 година.

Член 2

Усогласувањето на пензиите од член 1 на оваа одлука припаѓа на сите пензии определени од пензиска основа во која не е засметан целосно или делумно личниот доход односно основицата на осигурување од 1981 година.

Член 3

Пензијата на носител на „Партизанска споменица 1941“ со усогласувањето од член 1 на оваа одлука не може да го надмине износот одреден според член 11 од Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“.

Пензијата на борец од НОВ пред 9 септември 1943 година определена според член 38 став 4 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување, со усогласувањето од член 1 на оваа одлука не може да го надмине износот определен според истиот член за 1982 година.

Пензијата на корисник на привремена пензија или инвалиднина, со усогласувањето од член 1 на оваа одлука не може да го надмине износот определен според член 49 став 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување.

Член 4

Паричните надоместоци во врска со професионалната рехабилитација и вработувањето на инвалидите на трудот и децата инвалиди аконтативно се усогласуваат со 28,5 отсто.

Член 5

Како основица за усогласување на пензиите и паричните надоместоци според оваа одлука служи износот на пензијата без заштитниот додаток, односно паричниот надоместок што на корисникот му припаѓал на 31 декември 1981 година, не земајќи го предвид вонредното усогласување на пензиите во 1981 година.

Член 6

На пензиите усогласени според оваа одлука се додава новиот износ на заштитниот додаток определен според соодветната одлука.

Член 7

Усогласувањето на пензиите и паричните надоместоци според оваа одлука ќе се изврши по службена должност, без донесување на решение.

Член 8

При конечното усогласување на пензиите со движењето на номиналните лични доходи во 1981 година ќе се земе предвид и усогласувањето по оваа одлука.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 01-3115/1

9 декември 1981 година

Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

308.

Врз основа на член 31 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 39/78) и член 102 став 2 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 8/79 и 17/81), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 9 декември 1981 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ВИСИНАТА НА МИНИМАЛНИТЕ ПЕНЗИИ ВО 1982 ГОДИНА****Член 1**

Висината на минималните пензии во 1982 година изнесува 2.590 динари.

Член 2

Исплатата на минималните пензии од член 1 на оваа одлука ќе се врши по службена должност, без донесување на писмено решение.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 01-3116/1

9 декември 1981 година

Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

309.

Врз основа на член 30 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 39/78) и член 103 став 2 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 8/79 и 17/81), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 9 декември 1981 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ГРАНИЧНИОТ ИЗНОС НА НАЈНИСКОТО ПЕНЗИСКО ПРИМАЊЕ ВО 1982 ГОДИНА****Член 1**

Граничниот износ на најниското пензиско примане кој служи за определување висината на заштитниот додаток за корисниците на пензија на кои пензијата им се исплатува од средствата на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, почнувајќи од 1 јануари 1982 година изнесува 4.900 динари.

Член 2

На досегашните корисници на заштитен додаток по службена должност ќе им се утврди нов износ на заштитен додаток на пензијата според износот од член 1 на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 01-3117/1

9 декември 1981 година

Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

310.

Врз основа на член 179 и 180 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 39/78) и член 19, 188 и 235 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 8/79 и 17/81), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 9 декември 1981 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ВИСИНАТА НА ОСНОВИЦИТЕ НА ОСИГУРУВАЊЕ, СТАПКИТЕ И ИЗНОСИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ И НАЧИНОТ НА ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ОДРЕДЕНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ И ЛИЦА ВОН РАБОТЕН ОДНОС****Член 1**

Со оваа одлука се определуваат основиците што служат за утврдување на пензиската основа и за пресметување и плаќање на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување, стапките и износите на придонесот и начинот на пријавувањето на одредени категории осигуреници и лица вон работен однос.

Член 2

За лицата кои по завршување на школувањето се наоѓаат на задолжителна практична работа или се на доброволна практика ако работат со полно работно време (член 13 став 1 точка 9 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување — во натамошниот текст: Закон) се пресметува и плаќа придонес за пензиско и инвалидско осигуру-

вање по стапка од 10 отсто од остварениот чист личен доход, но најмалку од износот на загарантираниот личен доход во Републиката.

За лицата од став 1 на овој член кои не оствариле личен доход придонесот за пензиско и инвалидско осигурување се пресметува од основните утврдени во Одлуката за основиците на осигурување на лицата кои не оствариле личен доход по 1 јануари 1966 година („Службен весник на СРМ“ бр. 43/79 и 25/81), според нивната стручна подготовка.

Обврзници за уплата на придонесот за лицата од став 1 и 2 на овој член се организациите кај кои овие лица се на работа.

Член 3

За лицата на младински и други работни акции, организирани на логорски начин, осигурени за сите случаи на инвалидност и телесно оштетување настанати за време на нивниот престој на такви акции, без оглед на причината (член 50 став 1 точка 5 од Законот), се плаќа придонес за пензиско и инвалидско осигурување во износ од 60 динари месечно.

Обврзник за уплата на придонесот од став 1 на овој член е организаторот на работната акција (инвеститорот на работите).

Член 4

За лицата кои немаат својство на осигуреник а кои се осигурени само за случај на инвалидност и телесно оштетување предизвикано со несреќа на работа и професионална болест се плаќа придонес за пензиско и инвалидско осигурување, и тоа:

1) за лицата кои се вработени со помалку од половина од полното работно време (член 52 став 1 точка 1 од Законот) — 4 отсто од остварениот чист личен доход;

2) за учениците на стручни училишта и студенти на високообразовни организации, кога вршат задолжителна практична работа во училиници или работилници или кога вршат практична работа во основните и други организации на здружениот труд (член 52 став 1 точка 2 од Законот) — 10 динари месечно;

3) за лицата на издржување казна затвор, малолетнички затвор и на издржување воспитна мерка, упатени во воспитно-поправен дом, за време на редовната работа што ја вршат во текот на издржувањето на казната, односно мерката (член 52 став 1 точка 3 од Законот) — 90 динари месечно;

4) за лицата кои вршат повремени или привремени работи по основ на договор во смисла на прописите за работните односи (член 52 став 1 точка 4 од Законот) — по стапка од 4 отсто од договорениот надоместок;

5) за југословенските државјани кои согласно важечките прописи се упатени во странство заради учење, односно здобивање практика (член 52 став 2 од Законот) — 4 отсто од основиците утврдени во Одлуката за утврдување на основиците за лицата кои не оствариле личен доход по 1 јануари 1966 година.

Обврзници за уплата на придонесот се:

1) организациите на здружен труд — за лицата од точките 1, 4 и 5 од став 1 на овој член;

2) училиштата односно високообразовните организации — за лицата од точка 2 на став 1 од овој член;

3) казнено-поправните установи односно воспитно-поправните домови — за лицата од точка 3 на став 1 од овој член.

Член 5

За лицата кои немаат својство на осигуреник, а кои се осигурени само за случај на инвалидност и телесно оштетување предизвикано со несреќа на работа, се плаќа придонес за пензиско и инвалидско осигурување и тоа:

1) за лицата кои учествуваат на организирани јавни работи од општо значење или во акции за спасување или одбрана од елементарни непогоди или несреќи (член 53 став 1 точка 1 од Законот) — 30 динари месечно;

2) за лицата кои вршат одредени јавни функции или граѓански должности по повик од државни органи (член 53 став 1 точка 2 од Законот) — 30 динари месечно;

3) за лица кои учествуваат на воени вежби во Југословенската народна армија, односно во состав на единиците на територијалната одбрана или цивилната заштита (член 53 став 1 точка 3 од Законот) — 30 динари месечно;

4) за лицата кои како воени и мирновремени воени инвалиди се упатени на професионална рехабилитација (член 53 став 4 од Законот) — 30 динари месечно.

Обврзник за уплата на придонесот за лицата од став 1 на овој член е органот или организацијата која ја организираше акцијата, односно органот кој извршил повикување.

Член 6

Кога придонесите, кои во оваа одлука се одредени во месечите износи, се плаќаат за време пократко од еден месец, за секој календарски ден се пресметуваат во висина од 1/30 од придонесот одреден за соодветна категорија на осигуреници.

Член 7

Придонесот за пензиско и инвалидско осигурување одреден според оваа одлука стасува за плаќање на крајот на месецот за кој се врши уплата.

Член 8

За лицата за кои се плаќа придонес за пензиско и инвалидско осигурување според оваа одлука, а кои не оствариле личен доход, при одредувањето на правото на пензија пензиската основа се одредува според Одлуката за пензиската основа на лицата кои не оствариле личен доход по 1 јануари 1966 година, според стручната подготовка што ја имаат.

Член 9

Обврзниците за уплата на придонесот според оваа одлука поднесуваат пријава за осигурување до основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување на чие подрачје се вршат работите, во рок од 8 дена од почетокот на вршењето на работите.

Надлежната основна заедница донесува решение за висината на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување.

Во случаите од член 3, член 4 став 1 точка 2 и 3 и член 5 од Одлуката се донесува едно решение за висината на придонесот за сите учесници, а кон решението се прилага список на учесниците подготвен и заверен од обврзникот за уплата на придонесот.

Член 10

Износите на придонесот утврдени во оваа одлука се сметаат како придонеси за 1982 година. За натамошните години овие износи се усогласуваат со процентот на порастот на номиналните лични доходи на сите вработени во општествениот сектор во СР Македонија во претходната година.

Член 11

За лицата кои вршеле работи за кои се плаќа придонес според оваа одлука а до денот на нејзиното влегување во сила не е поднесена пријава за осигурување, обврзниците за уплата на придонесот можат да поднесат пријава во рок од 6 месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 12

Со влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат Одлуката за определување паушални износи на придонес за лицата осигурени

за одделни права од инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 45/75) и Одлуката за придонесите за пензиско и инвалидско осигурување во пашални износи и основици за пресметување на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување на одделни категории осигуреници („Службен весник на СРМ“ бр. 50/74).

Член 13

Оваа одлука влегува на сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 01-3119/1

9 декември 1981 година
Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

311.

Врз основа на член 108 и 177 став 1 точка 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 39/78), член 188 став 1 точка 4 и член 235 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 8/79 и 17/81), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 9 декември 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ НА САМОСТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИ И САМОСТОЈНИТЕ УГОСТИТЕЛИ КОИ СЛУЖАТ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ И ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА

Член 1

Членот 2 од Одлуката за основиците за пензиско и инвалидско осигурување на самостојните занаетчи и самостојните угостители кои служат за плаќање на придонесот и за остварување на правата („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), се менува и гласи:

„Како основица за пресметување и плаќање на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување и за остварување на правата на самостојните занаетчи и самостојните угостители се утврдува месечната даночна основица од вршењето на самостојната дејност (личен доход) намалена за збирот на придонесите што овие осигуреници ги плаќаат од личниот доход (чист личен доход).

Основицата од став 1 на овој член не може да биде помала од гарантираниот личен доход на работниците во Републиката за тековната година.“

Член 2

Членот 3 се менува и гласи:

„Самостојните занаетчи и самостојните угостители плаќаат придонес за пензиско и инвалидско осигурување според стапката на основниот придонес за пензиско и инвалидско осигурување пресметана за чист личен доход за тековната година.“

Член 3

Во член 4 по зборот „година“ се става точка а зборовите: „во смисла на одредбите на член 3 од оваа одлука“ се бришат.

Член 4

Во член 6 по зборот „заедница“ запирката се заменува со точка, а зборовите до крајот на членот се бришат.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-3120/1

9 декември 1981 година
Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

312.

Врз основа на член 105 став 2 и член 188 точка 4 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 8/79 и 17/81), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 9 декември 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА ПРИХОДИТЕ НА КОРИСНИКОТ НА ПЕНЗИЈА И ЧЛЕНОВИТЕ НА НЕГОВОТО ДОМАКИНСТВО ОД КОИ ЗАВИСИ ПРАВОТО ЗА ЗАШТИТЕН ДОДАТОК НА ПЕНЗИЈАТА

Член 1

Во Одлуката за висината на приходите на корисникот на пензија и членовите на неговото домаќинство од кои зависи правото на заштитен додаток на пензијата („Службен весник на СРМ“ бр. 5/76, 16/77, 15/78, 14/79 и 16/80) во член 1 се вршат следниве измени:

— во став 2 точка 1 бројот „1121“ се заменува со бројот „1513“,

— во став 2 точка 2 бројот „320“ се заменува со бројот „745“,

— во став 2 точка 3 бројот „447“ се заменува со бројот „603“.

Член 2

Во член 2 од истата одлука бројот „42“ се заменува со бројот „25“, а бројот „1121“ се заменува со бројот „1513“.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 01-3118/1

9 декември 1981 година
Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

313.

Врз основа на член 188 точка 5 и член 203 став 1 точка 8 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 8/79), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија и здруженијата на работните луѓе кои самостојно вршат дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани, склучуваат

ДОГОВОР

ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ВОЗАЧИ — СОПСТВЕНИЦИ НА ПАТНИЧКИ И ТОВАРНИ АВТОТАКСИ

Член 1

Со овој договор се регулира спроведувањето на пензиското и инвалидското осигурување на професионалните возачи сопственици на патнички и товарни авто-такси (во натамошниот текст: осигуреници) и членовите на нивните семејства.

Член 2

Осигуреници во смисла на овој договор се членовите на здруженијата на работните луѓе кои самостојно вршат дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани (во натамошниот текст: здруженија) на кои единствено и главно занимање им е да вршат јавен патнички превоз и превоз на стока со сопствени авто-такси

кои имаат живеалиште на подрачјето на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија (во натамошниот текст: Заедница).

Член 3

Својство на осигуреник по овој договор се стекнува со денот на зачленувањето во здружението и со почетокот на вршењето на дејноста од член 2 на овој договор.

Својството на осигуреник по овој договор престанува со денот на престанокот на членството во здружението и со престанувањето на вршењето на дејноста од член 2 на овој договор.

Член 4

Осигуреникот е должен да поднесе пријава за утврдување својството на осигуреник.

Пријава за осигурување, одјава на осигурувањето и пријава за промена во текот на осигурување, осигуреникот е должен да поднесува во роковите и на начин определен со прописите за водење на матичната евиденција.

Член 5

Правата од пензиското и инвалидското осигурување ги имаат осигурениците и нивните семејства во обем и под услови определени со Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување (во натамошниот текст: Законот за основните права), Законот за пензиското и инвалидското осигурување (во натамошниот текст: Законот) и Статутот на Заедницата (во натамошниот текст: Статутот), ако со овој договор не е поинаку определено.

ПЕНЗИСКИ СТАЖ

Член 6

На осигурениците им се смета во пензиски стаж:

1) времето поминато во осигурување по овој договор;

2) времето поминато во осигурување кое се смета по одредбите од член 49 до 59 од Законот за основните права, член 122, 123 и 129 став 2 од Законот и одредбите на Законот за внатрешни работи;

3) периодот на пензиски стаж навршен до 31. 12. 1972 година кој се смета по член 75 од Законот за основните права и член 121 од Законот;

4) времето поминато во превозничка дејност пред 15. 5. 1945 година на начин и под услови предвидени во Основниот закон за пензиското осигурување одредени за осигурениците во работен однос;

5) времето поминато во вршење на превозничка дејност од 15. 5. 1945 до 31. 12. 1966 година под услов осигуреникот за тоа време да уплати придонес за пензиско и инвалидско осигурување по стапката на придонес за пензиско и инвалидско осигурување и основницата на осигурување по кои плаќа придонес на денот на поднесувањето на барањето;

6) времето поминато во осигурување според Договорот за социјално осигурување на возачите и Договорот за пензиско и инвалидско осигурување на возачите.

Член 7

На осигурениците им се утврдуваат основници за пресметување и плаќање на придонесот и за остварување на права од пензиското и инвалидското осигурување според висината на основницата на данокот од вршење на дејност што се обложува (даночна основница).

Осигурениците кои во тековната година имаат даночна основница до 48.000 динари годишно и осигурениците кои плаќаат данок во паушален износ, се распоредуваат во основница на осигурување од 4.000 динари месечно.

Осигурениците кои имаат даночна основа над 48.000 динари годишно до износот на даночната основница од 200.000 динари годишно плаќаат придонес според висината на месечната даночна основница.

Осигурениците кои имаат даночна основница над износот на даночната основница од 200.000 динари годишно при пресметувањето и плаќањето на придонесот се сведуваат на даночна основница од 16.700 динари месечно, која претставува основа за плаќање на придонесот.

Член 8

Додека не се утврди висината на даночната основница од личниот доход остварен во тековната година се плаќа аконтација на придонес во висина на придонесот од претходната година.

Осигурениците кои во тековната година за првпат се здобијат со својство на осигуреник плаќаат аконтација на придонес во висина на основницата определена во член 7 став 2 од овој договор.

ПРАВА НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ

Член 9

Права од пензиското осигурување имаат осигурениците во обем и под условите одредени со член 5 од овој договор.

Права од инвалидското осигурување осигурениците стекнуваат по основ на инвалидност од I и III категорија на инвалидност, телесно оштетување од најмалку 30% и непосредна опасност од настапување на инвалидност во врска со вршењето на дејноста по основ на која се осигурени.

Член 10

Професионалната рехабилитација и вработување на возачите сопственици на патнички и товарни авто-такси кои станале инвалиди на трудот се спроведува согласно одредбите од Статутот.

Трошоците на професионалната рехабилитација, материјалното обезбедување и привремениот надоместок до вработувањето ги сноси Заедницата.

Член 11

На осигуреникот кој се стекнал со право на професионална рехабилитација и вработување, му се обезбедува професионална рехабилитација и вработување на друга соодветна работа за која е потребна стручна подготовка која одговара на неговата стручна подготовка со тоа што не може да биде пониска од стручната подготовка која се бара за III категорија на работа и работни задачи во смисла на член 68 од Статутот.

Член 12

Паричните надоместоци во врска со професионалната рехабилитација и вработувањето во смисла на член 76 од Статутот се одредуваат од основницата од член 7 на овој договор.

ПРИДОНЕСИ ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 13

Придонес за пензиско и инвалидско осигурување осигурениците плаќаат по стапката на основниот придонес утврдена од Собранието на Заедницата.

Придонесите од став 1 на овој член се пресметуваат и плаќаат од основницата од член 7 на овој договор.

Обврзник за плаќање на придонесот од став 1 на овој член е осигуреникот.

ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА

Член 14

Пријава за осигурување по овој договор се поднесува до Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување на подрачјето на живеалиштето на осигуреникот, во рок одреден со член 4 од овој договор.

Правата од пензиското и инвалидското осигурување осигурениците ги остваруваат во постапка пропишана со Законот за општа управна постапка, Законот за пензиското и инвалидското осигурување и Статутот на Заедницата.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 15

Осигурениците кои на денот на влегувањето во сила на овој договор се осигурени по Договорот за пензиско и инвалидско осигурување на возачите 15 број 372 од 15. 2. 1974 година по службена должност ќе бидат распоредени во основаца на осигурување по член 7 од овој договор сметано од 1 јануари 1981 година и по таа основаца ќе се пресметува придонесот за пензиско и инвалидско осигурување.

Член 16

Со влегувањето во сила на овој договор престанува да важи Договорот 15 број 372 од 15. 2. 1974 година.

Член 17

Овој договор влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

1. ЗА ЗДРУЖЕНИЕТО НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ КОИ ВРШАТ СТОПАНСКА ДЕЈНОСТ СО ЛИЧЕН ТРУД ВО СОПСТВЕНОСТ НА ГРАЃАНИ НА ГРАД СКОПЈЕ
Гелевски Јордан, с. р.
Тасевски Андреја, с. р.

ЗА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
СЕКРЕТАР,

Илија Бошков, с. р.

2. ЗА ПОСТОЈАНАТА ОПШТИНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА НА САМОСТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ — СТРУМИЦА
Карајанов Васе, с. р.
3. ЗА ПОСТОЈАНАТА ОПШТИНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА НА САМОСТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ — БЕРОВО
Стојановски Никола, с. р.
4. ЗА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ВОЗАЧИ НА ОПШТИНА ГОСТИВАР
Зули Абдула, с. р.
5. ЗА ПОСТОЈАНАТА ОПШТИНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА НА САМОСТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ КИЧЕВО
6. ЗА ПОСТОЈАНАТА ОПШТИНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА НА САМОСТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ — ТИТОВ ВЕЛЕС
Благоја Димков, с. р.
7. ЗА ПОСТОЈАНАТА ОПШТИНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА НА САМОСТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ ТЕТОВО
Алексо Јовановски, с. р.
8. ЗА ЗДРУЖЕНИЕТО НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ КОИ ВРШАТ СТОПАНСКА ДЕЈНОСТ СО САМОСТОЕН ЛИЧЕН ТРУД СО СРЕДСТВА ВО СОПСТВЕНОСТ НА ГРАЃАНИТЕ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Ване Малинов, с. р.
9. ЗА ЗДРУЖЕНИЕТО НА САМОСТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ — ЛЕВГЕЛИЈА
Тулупов Ѓоре, с. р.

10. ЗА ПОСТОЈАНАТА ОПШТИНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА НА САМОСТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ — ВИНИЦА
Нашиќ Адилевски, с. р.

11. ЗА ПОСТОЈАНАТА ОПШТИНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА НА САМОСТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ — КУМАНОВО
Мирољуб Лалевски, с. р.

12. ЗА ПОСТОЈАНАТА ОПШТИНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА НА САМОСТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ ДЕБАР
Сефедин Јанис, с. р.

13. ЗА ЗДРУЖЕНИЕТО НА САМОСТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ — ШТИП
Михаилов Борис, с. р.

14. ЗА ПОСТОЈАНАТА ОПШТИНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА НА САМОСТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ — МАКЕДОНСКИ БРОД
Терзиоски Душан, с. р.

Огласен дел

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 467 од 2. IX. 1981 година, на регистарска влошка бр. 3-1689-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправни интересна заедница за водостопанство, ЦО — Тетово, ул. „Борис Кидрич“ бр. 84.

Општинската самоуправни интересна заедница е основана од 79 основачи.

Основна дејност: 140212 — дејност на самоуправни интересни заедници од областа на водостопанството.

Во правниот промет со трети лица Заедницата истапува во свое име и за своја сметка, а во рамките на овластувањата утврдени со Самоуправната спогодба за нејзиното основање.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Заедницата одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Мехмедин Ханиф, в. д. претседател, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 467/81. (298)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 789 од 21. IX. 1981 година, на регистарска влошка бр. 2-1555-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето односно поблиската адреса на Градежно-монтажната задруга за градежништво, монтажа и инсталации „Грамонт“, ЦО и ограничено емство — Скопје, со следните податоци:

Се запишува промената на седиштето односно поблиската адреса на „Грамонт“ градежно-монтажна задруга за градежништво, монтажа и инсталации, Ц. О. и ограничено емство, Градски сид, блок 7, локал 3 — Скопје, која во иднина ќе гласи: „Грамонт“ градежно-монтажна задруга за градежништво, монтажа и инсталации, Ц. О. и ограничено емство — Скопје, ул. „Рузвелтова“ бр. 60-а.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 789/81. (302)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 784 од 17. IX. 1981 година, на регистарска влошка бр. 1-223-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Централното основно училиште „Скендербеу“, Ц. О. — с. Арачиново, Скопско, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Рахим Рахмани, директор, без ограничување, а се запишува како нов застапник Неим Зиба, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 784/81. (303)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 838 од 7. X. 1981 година, на регистарска влошка бр. 1-1171-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Факултетот за филолошки науки, О. СОЛ. О со ООЗТ Скопје, ООЗТ Филолошки факултет — Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник проф. д-р Лилјана Тодорова, декан, без ограничување, а како нов застапник се запишува доц. д-р Томислав Тодоровски, декан, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 838/81. (312)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 256 од 28. IX. 1981 година, на регистарска влошка бр. 2-1405-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето — поблиската адреса на Градежно-занаетчиската задруга „Електросонд“, Ц. О. и ограничено емство — Скопје, со следните податоци: Се запишува промената на седиштето на Градежно-занаетчиската задруга „Електросонд“, Ц. О. и ограничено емство — Скопје од улица „840“ бб на улица „Васил Горгов“ бр. 29 — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 256/81. (313)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 828 од 1. X. 1981 година, на регистарска влошка бр. 1-1185-1-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО Факултет за правни и политички науки — ООЗТ Правен факултет — Скопје со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Стефан Георгиевски, декан, а се запишува новиот застапник Тодор Цунов, декан, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 828/81. (314)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 823 од 1. X. 1981 година, на регистарска влошка бр. 1-1166-1-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Факултетот за филозофско-историски науки, со неограничена солидарна одговорност на ООЗТ — Скопје — ООЗТ — Филозофски факултет, ограничена солидарна одговорност — Скопје со следните податоци: Се брише досегашниот застапник, проф. д-р Бранко Петровски, декан, а се запишува новиот застапник проф. Љупчо Копровски, декан на ООЗТ — Филозофски факултет, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 823/81. (315)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 526 од 6. X. 1981 година, на регистарска влошка бр. 1-770-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Централното основно училиште „Јо-

сип Броз Тито“, ЦО — Валандово, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Предраг Мендов, директор, без ограничување, а како нов застапник се запишува Божидар Ристовски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 526/81. (317)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 734 од 12. VIII. 1981 година, на регистарска влошка бр. 1-383-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Ветеринарната станица „Кратово“, ЦО — Кратово, ул. „Гоце Делчев“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Ивановски Никола, директор, без ограничување, а како нов застапник се запишува Витомир Трајчевски, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 734/81. (318)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 845 од 7. X. 1981 година, на регистарска влошка бр. 1-1143-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Работната организација Биолошки факултет, ЦО — Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник проф. д-р Ристо Бузалков, декан, без ограничување, а како нов застапник се запишува проф. д-р Јонче Шапкарев, декан, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 845/81. (319)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 842 од 7. X. 1981 година, на регистарска влошка бр. 1-1174-1-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на ООЗТ Универзитетски центар за општествени науки — Скопје, Факултет за економски науки, Н. СОЛ. О со ООЗТ Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ бб, ООЗТ Економски факултет „Скопје“ — Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Александар Курчиев, в. д. директор, а како нов застапник се запишува проф. д-р Слободан Марковски, декан, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 842/81. (320)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 849 од 13. X. 1981 година, на регистарска влошка бр. 2-1691-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Занаетчиската електро-водоинсталатерска задруга „Кабломак“, ЦО и ограничено емство — Скопје, ул. „Наум Наумовски-Борче“ бр. 43.

Задругата е основана со Одлуката на задругарите од 15. IX. 1981 година и Самоуправната спогодба за здружување на трудот на работниците во задругата од 15. IX. 1981 година.

Основачи на задругата се: Симиновски Илија, Цантовски Крсто, Николовски Стамен, Маринковиќ Миладин, Манојлов Живко, Реџеп Шерефдин, Сековски Ангеле, Ристовски Трајче, Ристовски Ордан, Јордановски Трајко, Ристовски Тодор, Николовски Ристо, сите од Скопје.

Основни дејности: електроинсталатерска (инсталатери на електрични водови, лифтови, трансформатори, светлосни реклами, внатрешни и надворешни инсталации и др); инсталатерска за водовод, гасни постројки и канализација; инсталатерска за климатизација; ѕидарска и фасадерска; покриварска, изолатерска и сл.

Задругата во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Задругата за обврските спрема трети лица, во правниот промет, одговара целосно со целиот свој имот.

За обврските на задругата емчат задругарите во висина на здружениот влог кој изнесува 2.000 динари и тоа за секоја обврска.

Задругата ќе ја застапува Илија Симоновски, в. д. директор, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 849/81. (321)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 790 од 21. IX. 1981 година, на регистарска влошка бр. 1-709-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Економското училиште „Јовче Тесличков“, ЦО — Титов Велес, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Крстеска Лилјана, директор, со неограничено овластување, а како нов застапник се запишува Симеон Јорданов, в. д. директор, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 790/81. (322)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 778 од 9. IX. 1981 година, на регистарска влошка бр. 1-75-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Основното музичко училиште „Киро Димов“, ЦО — Титов Велес, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Петров Предраг, в. д. директор, а како нов застапник се запишува Петров Предраг, директор, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 778/81. (323)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 258 од 19. X. 1981 година, на регистарска влошка бр. 1-16-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Установата за чување полски имоти — Кавадарци, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Ристо Анџушев, директор, без ограничување, а се запишува како нов застапник, инж. Илија Камчев, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 258/81. (324)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 775 од 9. IX. 1981 година, на регистарска влошка бр. 1-1188-3-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Универзитетот „Кирил и Методиј“ — Скопје, Универзитетски центар за математичко-технички науки — Скопје, ООЗТ Електротехнички факултет — Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник декан Борис Спасеновски, а како нов застапник се запишува д-р Ристо Миновски, декан, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 775/81. (325)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 869 од 16. X. 1981 година, на регистарска влошка бр. 1-1188-9-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Универзитетскиот центар за математичко-технички науки, О. СОЛ. О., со ООЗТ — Скопје, ООЗТ Факултет за физика — Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник на ООЗТ проф. д-р Славко Вахчевандиев, декан, без ограничување, а се запишува како нов застапник проф. д-р Смиља Конеска, декан, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 869/81. (326)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 863 од 21. X. 1981 година, на регистарска влошка бр. 2-1409-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената — проширување на дејноста на Монтажно-занаемчиската задруга „Радијатор“, ЦО и ограничено емство — Скопје, ул. „Висил Горгов“ бр. 25, со следните податоци:

Дејноста на задругата се проширува со:
— инсталатерска за водовод и канализација и
— електроинсталатерска;
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 863/81. (327)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 150 од 8. V. 1981 година, на регистарска влошка бр. 68 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправна интересна заедница за патишта — Демир Хисар.

Општинската самоуправна интересна заедница за патишта — Демир Хисар е основана со самоуправна спогодба.

Основни дејности — 140229:
— донесува статут на Општинската заедница;
— донесува самоуправни општи акти на ОСИЗ;
— донесува одлуки и други општи акти за категоризација на локалните патишта во согласност со собранието на општината;
— донесува одлуки за воведување местен и друг самодопринес кога за тоа ќе заклучат членовите на ОСИЗ, проектирање, изградба, реконструкција или одржување на локалните патишта, односно патни правци од интерес за општината;
— утврдува финансиски план, ја утврдува општата политика за развој на ОСИЗ, развој на мрежата на локалните патишта и ги донесува годишните и повеќегодишните планови и програми за работа;

— ги утврдува општите услови за одвивање на сообраќајот на одделни локални патишта, го утврдува начинот и условите за уредување на премините на патиштата од повисока категоризација и улици низ населени места или железнички пруги;

— врши и други работи за патиштата.
Во правниот промет ОСИЗ има целосни овластувања и целосна одговорност.

ОСИЗ ќе ја застапува Петре Пејковски, претседател на Општинската самоуправна интересна заедница за патишта — Демир Хисар, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 150/81. (331)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 194 од 1. VII. 1981 година, на регистарска влошка бр. 69 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправна интересна заедница за патишта — Битола.

ОСИЗ е основана со Законот за патишта („Службен весник на СРМ“ бр. 15/80) и Самоуправната спогодба за основање на СИЗ за патишта — Битола.

Основни дејности: 140213 самоуправна интересна заедница за патишта.

Во правниот промет е овластена да работи во свое име и за своја сметка.

За сите обврски сторени во правниот промет одговара со сите средства — целосно одговорност (ЦО).

ОСИЗ ќе ја застапува дипл. прав. Митре Митревски, претседател на СИЗ за патишта, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 194/81. (332)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 193 од 1. VII. 1981 година, на регистарска влошка бр. 27 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Заводот за заштита на спомениците на културата, природните реткости и музеј — Прилеп, со следните податоци: Велкоски Илија, директор, го застапува и претставува Заводот за заштита на спомениците на културата, природните реткости и музеј. Во негово име склучува договори, одлучува за набавка и продажба на основните средства и средствата на заедничката потрошувачка со единечна вредност до 10.000 дин.; од 100.000 дин. со одлука на Извршниот одбор, а преку 100.000 дин. со одлука на работната заедница.

Му престанува овластувањето на Цветкоски Божида.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 193/81. (333)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 199 од 10. VII. 1981 година, на регистарска влошка бр. 318/01 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Медицинскиот центар — ООЗТ Здравствена станица — Тутунски комбинат — Прилеп, со следните податоци: Име на лицето овластено за застапување: д-р Јордан Јовановски, директор на ООЗТ Здравствена станица — Тутунски комбинат — Прилеп, во состав на РО Медицински центар — Прилеп. Директорот е самостоен во вршење на работите од својот делокруг.

Му престанува овластувањето на досегашниот директор д-р Мирослав Андреевски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 199/81. (334)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

- Свидетелства за V и VI одделение на име Ша-реска Добрица, с. Церово, Гостивар. (4146)
- Свидетелства за V и VI одделение на име Лу-љиета Куртиши, Гостивар. (4147)
- Свидетелство за VI одделение на име Флори-ме Мустафаи, Гостивар. (4148)
- Свидетелство за V одделение на име Мурати Реџепи, с. Симница, Гостивар. (4149)
- Свидетелства за V и VI одделение на име Це-лили Лумније, Гостивар. (4150)
- Свидетелства за V, VI и VII одделение на име Абдулаи Реџије, с. Симница, Гостивар. (4151)
- Свидетелство за VI одделение на име Муста-фаи Шефкет, Гостивар. (4152)
- Свидетелство за II одделение на име Бајрами Сабрије, ул. „Беличица“ бр. 16, Гостивар. (4153)
- Здравствена легитимација, издадена од Вина-ца на име Илиев Борчо, ул. „Христо Узунов“ бр. 5, Винаца. (4154)
- Здравствена легитимација, издадена од Винаца на име Илиев Ванчо, ул. „Христо Узунов“ бр. 5, Винаца. (4155)
- Здравствена легитимација на име Симонов Ми-јалче, с. Блатец, Винаца. (4156)
- Свидетелство за II клас, издадено од Гимнази-јата „Орце Николов“, Скопје, на име Саша Јаки-мова, Скопје. (4157)
- Индекс бр. 3460, издаден од Технолошкиот фа-култет на име Весна Иванова, Скопје. (4158)
- Свидетелство од I година, издадено од Гимна-зијата „Никола Карев“, Скопје на име Јовица Гуговски, Скопје. (4159)
- Свидетелство на име Најдоска Сузана, ул. „Ца-не Коњарец“ бр. 211, Прилеп. (4160)
- Свидетелство од средно техничко училиште на име Кондоски Благоја, с. Леништа, Прилеп. (4161)

Свидетелство за VI одделение на име Ризоски Миле, ул. „Цане Коњарец“ бр. 99, Прилеп. (4162)

Свидетелства за II и III година гимназија на име Снежана Петреска, ул. „Октомвриска“ бр. 103, Прилеп. (4163)

Здравствена легитимација на име Горгеска Ил-ка, ул. „Орде Чопела“ бр. 24, Прилеп. (4164)

Свидетелства за V и VI одделение на име Рис-теска Маре, ул. „Црвени Стени“ бр. 12, Прилеп. (4165)

Свидетелство на име Цветковска Васка, ул. „Шакир Војвода“ бр. 5, Прилеп. (4166)

Свидетелства за V и VI одделение на име Да-утошка Милка, с. Дебреште, Прилеп. (4167)

Свидетелство за VII одделение на име Ибеска Умсана, с. Дебреште, Прилеп. (4168)

Свидетелство за V одделение на име Османоска Месуда, с. Дебреште, Прилеп. (4169)

Здравствена легитимација на име Лазаревска Стоиле, ул. „ЈНА“ бр. 60, Куманово. (4170)

Воена книшка на име Хасан Селмановски, ул. „Бистрица“ бр. 62, Охрид. (7508)

Воена книшка на име Ѓорѓи Стојков, В. П. 7036/2, Штип. (9721)

Свидетелство за IV одделение на име Ки-ро Цинковски, с. Разловце, Делчево. (7560)

Воена книшка серија 00/623 на име Тимко Ки-тановски, с. Киселица, Делчево. (7632)

Пасош бр. МА 518540 на име Хајрула Баорка-ри, с. Г. Седларце, Тетово. (7996)

Пасош на име Зулхиџе Ајдари, ул. „Караорман“ бр. 27, Тетово. (7699)

Лична карта на име Зулхиџе Ајдари, ул. „Ка-раорман“ бр. 27, Тетово. (7700)

Пасош бр. МА 229355 на име Сабри Лимани, с. Чеграње, Гостивар. (7746)

Меница на износ од дин. 1.400.000,00, издадена на 20. XI. 1981 година од РО „Макметал-Инженеринг“ — Скопје, жиро сметка 40100-601-16359 СОК Фили-јала — Скопје, со рок на плаќање на ден 18. I. 1982 година, авалирана од Стопанската банка — Основна банка — Скопје, жиро-сметка 40100-620-16, СОК Филијала — Скопје. (7710)

Свидетелство за VII одделение на име Таип Рамадани, с. Порој, Тетово. (4125)

Свидетелство за II клас, издадено од Гимназија на име Џељаљи, Расим, ул. „Н. Село“ бр. 116, Те-тово. (4126)

Свидетелство на име Билали Неби, с. Г. Речи-ца, Тетово. (4127)

Свидетелство за I клас, издадено од Гимназија-та „К. Пејчиновиќ“, Тетово, на име Даути Нурхан, ул. „Џетинска“ бр. 5, Тетово. (4128)

Лична карта на име Азири Серет, ул. „Битол-ска“ бр. 32, Тетово. (4129)

Свидетелство за VI одделение на име Бајрами Бајрам, с. Шипковица, Тетово. (4130)

Свидетелство за V одделение на име Даути Феим, с. Стримница, Тетово. (4131)

Свидетелство за V, VI и VII одделение на име Сулејман Адили, с. Желино, Тетово. (4132)

Свидетелство за VII одделение на име Исмен Зибери, с. Желино, Тетово. (4133)

Свидетелство за V одделение на име Нагиб Цемаили, с. Челопек, Тетово. (4134)

Свидетелство на име Амети Муамет, с. Челопек, Тетово. (4135)

Здравствена легитимација на име Зибери Фер-десе, с. Желино, Тетово. (4136)

Свидетелство за VIII одделение на име Дау-товски Селим, с. Стримница, Тетово. (4137)

Свидетелство за VI и VII одделение на име Даути Феим, с. Стримница, Тетово. (4138)

Свидетелство за VI одделение на име Фадил Руфати, ул. „146“ бр. 6, Тетово. (4139)

Свидетелства за V и VI одделение на име Зе-кири Адем, с. Шемшево, Тетово. (4140)

Свидетелство за VI одделение на име Насиме Бејта, Гостивар. (4141)

Свидетелство на име Хајдари Хасан, Гостивар. (4142)

Свидетелство за V одделение на име Ѓурчиноски Славко, с. Тумчевиште, Гостивар. (4143)

Свидетелства за V и VI одделение на име Сејдулаи Музафер, Гостивар. (4144)

Свидетелства за V и VI одделение на име Шареска Румена, с. Церово, Гостивар. (4145)

Здравствена легитимација на име Јовановски Перица, ул. „Пиринска Македонија“ бр. 17, Куманово. (4171)

Здравствена легитимација на име Џема Џулие, ул. „Илинденска“ бр. 45-6, Куманово. (4172)

Здравствена легитимација на име Шабан Идиќ, ул. „Илинденска“ бр. 45, Куманово. (4173)

Здравствена легитимација на име Бексоски Бање, Куманово. (4174)

Здравствена легитимација на име Синани Селвер, с. Лопате, Куманово. (4175)

Здравствена легитимација на име Стефановски Љупчо, с. Тромеѓа, Куманово. (4176)

Здравствена легитимација на име Стојковиќ Александар, ул. „Н. Тесла“ бр. 140, Куманово. (4177)

Здравствена легитимација на име Матевска Снежана, Куманово. (4178)

Свидетелство за I година, издадено од Училиштето „Перо Наков“, Куманово на име Велковска Јагода, ул. „Никола Јовановиќ“ бр. 2/28, Куманово. (4179)

Здравствена легитимација на име Трајковска Сузана, ул. „11 Ноември“ бр. 82, Куманово. (4180)

Здравствена легитимација на Илиевска Вера, ул. „ЈНА“ бр. 96, Куманово. (4181)

Свидетелство за VII одделение на име Мијовска Лепа, с. Мартошци, Титов Велес. (4182)

Свидетелства за III и IV година гимназија на име Илиев Марко, ул. „Јован Алабанов“ бр. 20, Титов Велес. (4183)

Свидетелство за VIII одделение на име Сулејман Исмаили, с. Теарце, Тетово. (4184)

Свидетелства за V и VI одделение на име Јакупи Сафет, с. Челопек, Тетово. (4185)

Свидетелство за III одделение, издадено од Основното училиште „Лирија“, с. Жеровјане на име Таири Таир, с. Г. Седларце, Тетово. (4186)

Свидетелства за V, VI и VII одделение на име Насер Целадини, с. Желино, Тетово. (4187)

Свидетелство за V одделение на име Јовановски Борче, с. Ратае, Тетово. (4188)

Свидетелство за V одделение на име Фетаи Абдилсамет, с. Прељубиште, Тетово. (4189)

Свидетелство за V одделение на име Зекири Адем, с. Шемшево, Тетово. (4190)

Здравствена легитимација на име Ѓорѓиевска Светлана, ул. „Г. Делчев“ бр. 223, Тетово. (4191)

Работна книшка на име Вучевски Ѓоко, с. Ратае, Тетово. (4192)

Свидетелство на име Сатки Саити, ул. „Вардарска“ бр. 110, Тетово. (4193)

Свидетелство за V одделение на име Фатмир Самими, ул. „110“ бр. 5, Тетово. (4194)

Земјоделска здравствена легитимација на име Фазлиќ Кемал, с. Шемшево, Тетово. (4195)

Услови: Покрај општите услови предвидени со закон, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

— за работното место под реден број еден — заменик директор по настава, кандидатите треба да имаат завршено медицински факултет, да се лекари специјалисти по ортопедија и наставници по предметот ортопедија на Медицинскиот факултет со работно искуство до 6 години, да имаат организациони и морално-политички квалитети и да нема пречки по член 511 од ЗЗТ.

— за работното место под реден број два — заменик директор по здравство, кандидатите да имаат завршено медицински факултет, да се лекари специјалисти по ортопедија со работно искуство до 6 години, да имаат организациони и морално-политички квалитети и да нема пречки по член 511 од ЗЗТ.

Конкурсот е отворен 15 дена сметано од денот на објавувањето.

Молбите со потребната документација за исполнување на условите се доставуваат преку архивата до Советот на ООЗТ Клиника за ортопедски болести — Скопје. (363)

Советот на Шумарскиот факултет — Скопје

распишува КОНКУРС

за избор или преизбор на научни работници и тоа:

а) еден научен работник за областа педологија со исхрана на растенијата во звањето научен или виш научен соработник;

б) еден научен работник за областа микробиологија во звањето научен или виш научен соработник; и

в) двајца научни работници за областа шумска ентомологија во звањето научен или виш научен соработник.

Пријавите по конкурсот се поднесуваат до деканот на Шумарскиот факултет во Скопје.

Кандидатите кон пријавата треба да приложат: диплома за завршен III степен на студии, односно завршен докторат, куса биографија, список на стручни и научни трудови и по еден примерок од самите трудови.

Пријавите со останатите документи се поднесуваат во отворениот рок од 15 дена. (376)

Врз основа на член 33 и 34 став 4 од Законот за ловство („Службен весник на СРМ“ бр. 5/73), Собранието на општината Кисела Вода — Скопје

распишува КОНКУРС

за доделување на стопанисување на Високопланинското ловиште „Кадина Река“ на подрачјето на општината Кисела Вода — Скопје.

Учесниците на конкурсот треба да ги исполнуваат следните услови:

— да се ловечки организации;

— да се организации што се занимаваат со ловно стопанство;

— да се шумски, земјоделски и други организации на здружен труд, кои стопанисуваат целосно или со поголем дел од површината на кое се установува ловиштето;

— да располагаат со стручни лица за ловство и ловочувари.

Рокот за поднесување на барањата со потребната документација трае 15 дена од објавувањето на конкурсот.

Барањата се поднесуваат до Собранието на општината Кисела Вода — Скопје — Секретаријат за стопанство, труд и општествено планирање — Скопје (377)

КОНКУРСИ

Советот на ООЗТ Клиника за ортопедски болести при Медицинскиот факултет во Скопје

распишува КОНКУРС

за реизбор на следните раководни работни места:

1. заменик директор по настава,
2. заменик директор по здравство.

ИЗЛЕГОА ОД ПЕЧАТ
НОВИ ЗБИРКИ

УСТАВ НА СФРЈ
УСТАВ НА СРМ

— со амандмани на Уставот на СФРЈ и со амандмани на Уставот на СРМ — во една збирка.

Ова усталено издание, по својот формат, има за цел да го олесни користењето на уставите и новите амандмани за примена во практиката.

Цена на збирката е 150 динари.

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ
НА САНКЦИИТЕ
СО КОМЕНТАР

Збирката содржи воведување во тематиката и проблематиката на извршувањето на санкциите; коментар и објаснување на законите и прописите во СРМ и тоа: Законот за извршување на санкциите за кривични дела и стопански престапи и на Законот за организацијата и работењето на посебните организации и единици со стопанска дејност во казнено-поправните установи и воспитно-поправните домови; прописи за спроведувањето на првиот закон и регистар на поимите.

Збирката се одликува со систематичност, што севкупната проблематика на извршувањето на санкциите ја прави лесно достапна на оние што со неа се занимаваат во практиката. Поради тоа Збирката се препорачува на сите правосудни органи и казнено-поправни и воспитно-поправни установи и на вработете во овие органи и установи, на органите за внатрешни работи, на адвокатите како носители на одбраната на обвинетите, на установите и органите за социјална заштита, на студентите на факултетите со чии наставни планови и програми е опфатена оваа материја, како и на секој што го интересира општествениот и социјалниот аспект на извршувањето на санкциите.

Збирката ја приготвил д-р Ванчо Проевски.

Рецензија и предговор проф. д-р Ѓорѓи Џаца, републички секретар за правосудство.

Цена на збирката е 350 динари.

Порачки прима Службата за претплата на Службен весник на СРМ — 91000 Скопје, а уплати се вршат на жиро сметка 40100-603-12498.

СОДРЖИНА

Страна

553. Одлука за насочување на издвоените средства од продадените количества нафтени деривати — — — — — 793
554. Одлука за утврдување локација на инвестиционен објект TC 110/35 kV „Самоков“ на подрачјето на општината Македонски Брод — — — — — 793
555. Одлука за избор на претседател на Републичкиот општествен совет за прапана на општественото уредување — — — — — 793
556. Наредба за преземање мерки за заштита на животните од заразните и паразитните болести во 1982 година — — — — — 793
557. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 73/81 од 11 ноември 1981 година — — — — — 797
558. Решение на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 178/81 од 26 ноември 1981 година — — — — — 798

Општи акти на самоуправните интересни заедници

СКОПЈЕ

307. Одлука за аконтативно усогласување на пензиите и паричните надоместоци со движењето на номиналните лични доходи во 1981 година — — — — — 798
308. Одлука за висината на минималните пензии во 1982 година — — — — — 799
309. Одлука за граничниот износ на најниското пензиско примање во 1982 година — — — — — 799
310. Одлука за висината на основците на осигурување, стапките и износите на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување и начинот на пријавувањето на одредени категории осигуреници и лица вон работен однос — — — — — 799
311. Одлука за изменување на Одлуката за основците за пензиско и инвалидско осигурување на самостојните занаетчи и самостојните угостители кои служат за плаќање на придонесот и за осигурување на правата — — — — — 801
312. Одлука за изменување на Одлуката за висината на приходите на корисникот на пензија и членовите на неговото домаќинство од кои зависи правото за заштитен додаток на пензијата — — — — — 801
313. Договор за пензиско и инвалидско осигурување на професионалните возачи сопственици на патнички и товарни авто-такси — — — — — 801